

Фараоните биле на чело на:

Најстаро откриено писмо во Месопотамија е:

Најмасовно востание во Римската држава е востанието на :

Според легендата, основачи на Рим се :

Кој од наведените Македонски градови бил македонска престолнина?

Битката кај Херонеа, во која Филип II ги поразил грчките здружени војски на Атина и

Теба, се случила во:

Учител на Александар III му бил:

Апостол Павле во Македонија започнал да го шири:

Прв Христијанството во Македонија започнал да го шири:

Еснаф е:

Аквадукт е:

Мухамед од Мека во Медина преминал во:

Во 622 година од Н.Е, од Мека во Медина преминал:

Во 1689 год. Скопје го запали :

Австрискиот генерал Пиколомини, го запали Скопје во:

Битката кај местото Черномен, на р.Марица се случила на:

Битката кај местото Черномен, на р.Марица во 1371 год. се случила помеѓу турските војски и:

Теодосиј Синаитски во 1838 год. во Солун отвори:

Првата македонска печатница во 1838 год. во Солун ја отвори:

Мартин Лутер ги постави:

Основите на Реформацијата на католичката Црква ги постави:

Младотурската револуција на 3 јули 1908 год. започна во :

Младотурската револуција ни е позната како "Хуриет" што значи :

Прв претседател на САД бил :

Декларацијата за независност на САД донесена е на :

Кој од наведените технички пронајдоци има придонес за големите географски откритија ?

Првата светска војна започна на 28 јули 1914 година со:

Кој архитектонски подвиг на човештвото има голема улога за развојот на сообраќајот и светската трговија ?

СССР е создаден во:

Во Првата светска војна, Централните сили војуваа против земјите од воено политичкиот блок наречен:

Фашизмот, Нацизмот и Сталинизмот се:

Ервин Ромел – Пустинска лисица ги предводел германско - италијанските војски од

Африканскиот корпус кај :

Фон Паулус ги предводел германските војски кај :

Која од наведените земји не била членка на Варшавскиот пакт ?

Која од наведените земји била членка на Варшавскиот пакт ?

Првиот „човек во вселената“ бил:

Првата "жена во вселената" била:

Колку независни држави се создадоа со распадот на Југославија ? (броете го и Косово како посебна држава)

Кои Југословенски републики се осамостоија без војна ?

Кој комунистички водач најдолго беше на чело на Албанија ?

Колку народни републики имаше на Балканот во 1980 година ?

Седиштето на ООН се наоѓа во:

ООН е создадена

Во првиот Централен комитет на МРО, Даме Груев бил:

Во првиот Централен комитет на МРО, д-р Христо Татарчев бил:

Даме Груев е роден во 1871 год. во:

Гоце Делчев е роден на 4^{ти} февруари 1872 год. во:

Со Илинденското востание, освен Крушево, ослободени беа уште двата града:

Турските војски кои ја задушија Крушевската република ги командувал:

Прилепскиот партизански одред се викал:

Баталјонот "Мирче Ацев" е создаден на Славеј планина

XV^{тиот} Македонски корпус учествувал во завршните операции за ослободување на Југославија на:

Прв Претседател на Владата на независна и суверена Република Македонија беше:

Во завршните операции за ослободување на Југославија, на Сремскиот фронт учествуваше и:

Прв Претседател на собранието на независна и суверена Република Македонија беше:

Кога е прогласена независноста на Македонија ?

Во Прилеп има два научни институти и тоа Институт за _____ и Институт за _____

Втор претседател на независна Република Македонија беше _____

Лавот, јарецот, волкот и кучето се култни животни кај Античките Македонци и истите ги има на

Античкиот македонскиот симбол шеснаесеткрако сонце, (сончева розета) беше на македонското државно знаме од _____ год. до _____ год.

Света книга во исламот е _____.

Првото заседание на АСНОМ се одржа на _____ год. во манастирот _____

На македонската банкнота од 500 денари, претставена е златна посмртна маска од 6 век п.н.е од местото:

Адолф Хитлер, со својата сопруга _____ се самоубија на _____ 1945 година.

Најпознати градби во Египет се _____

САД активно се вклучија во Втората светска војна по јапонскиот напад на американската база _____ на Хаваите, на _____.

Германското племе Вандали во 455 год. го ограбиле и го уништиле градот _____

Во август 1939 год. Германија и СССР го потпишаа договорот за ненапаѓање наречен _____ - _____.

Поделбата на источна (Православна црква) и западна (Католичка црква) се случила во _____ година

Со Париската мировна конференција во 1919 год. на Бугарија ѝ беше одземена _____ област (од Македонија) која беше приклучена кон кралството _____.

Во 1453 год. градот Цариград бил освоен од _____.

На чело на Прилепското кралство бил _____ а потоа и син му _____.

Според списанието кое го издавала Младата македонска книжевна дружина, нејзините членови се наречени _____

Броевите кои денес ги користиме ги измислиле _____, а во Европа ги _____

донеле _____
Кочо Рацин во 1939 год. во _____ (Хрватска) ја објави стихозбирката "Бели мугри".

Синоним за повеќепартиски систем е _____.

Изјаснувањето на народот по одредено прашање, по пат на тајно гласање се нарекува _____.

Кочо Рацин во 1939 год. во _____ (Хрватска) ја објави стихозбирката "Бели мугри".

Броевите кои денес ги користиме ги измислиле _____

Во 1891 год. од страна на македонската емиграција _____ во Софија е формирана Млада македонска книжевна дружина која го издаваше списанието " _____ "

Волкашин, а потоа и син му Крал Марко, владееле со _____ кралство, а престолнина бил градот _____.

Османлиите во _____ година го освоиле Цариград.

Со Париската мировна конференција во _____ год, Струмичката област (од Македонија) беше одземена од _____ и беше приклучена кон кралството на СХС.

Германското племе _____ во 455 год. го ограбиле и го уништиле Рим.

Рибентроп – Молотов договорот за 10 годишен мир и пријателство (август 1939 год) беше склучен помеѓу државите _____ и _____.

Најпознат и најголем римски оратор е _____.

Фараоните се сметале себе си дека се синови на богот _____

Сојузничкото истоварување на Нормандија на 6^{ти} јуни 1944 год. е наречено Операција _____ со која во Европа бил отворен _____

На македонската банкнота од 500 денари, претставена е златна посмртна маска од 6 век п.н.е од местото _____.

На германскиот Рајхстаг, во уништениот град _____ во мај 1945 год. се развиори знамето на _____.

Најзначајно и најпознато литературно дело кај Евреите е _____.

Првото заседание на АСНОМ (2.август.1944) го отвори најстариот делегат _____, а Методија Андонов Ченто бил поставен за претседател на _____ на АСНОМ.

Според NASA, четврта најстара опсерваторија е опсерваторијата _____.

Античкиот македонскиот симбол шеснаесеткрако сонце, (сончева розета) беше на македонското државно знаме од _____ год. до _____ год.

Прв поглавар на возобновената Аптокефална Македонска православна црква беше: _____
Препознај ги личностите од фотографиите !



Објасни ги поимите:

Антисемитизам е _____.

Каусија е _____.

Тетрархија е _____.

Период на транзиција е _____.

Камикази се _____.

Арабеска е _____.

Мануфактурно производство е _____ производство.

Индустриско производство е _____ производство.

Период на транзиција е _____.

Апартхеид е _____.

Објасни ги најважните историски случувања во Германија и нејзиниот главен град во периодот од Потсдамската конференција до денес

Какви видови на отпор кон османлиите давало македонското население, и низ примери објасни го секој вид посебно!

Кога и каде во текот на Втората светска војна се состанале заедно тројцата државници на САД, СССР и Велика Британија!

Какви видови историски извори има, и низ примери објасни го секој вид посебно!

Кога, каде и од кои основачи е создадена МРО ?

Наброј петмина познати прилепчани кои си ги сретнал низ страниците на учебниците по историја од прва до четврта година!
 Види ги сликите и одговори што е точно



Од списоков со историски личности, на празната линија подолу напиши ги водачите на држави:

Дедо Иљо Малешевски, Владимир Илич – Ленин, Васко Де Гама, Јасер Арафат, Пабло Пикасо, Кемал Мустафа - Ататурк, Луј Пастер, Никола Кљусев, Михајло Апостолски, Хари Труман, Мата Хари, Сава Немања, Долорес Ибарули, Бернард Монтгомери, Кофи Анан, Борис Трајковски

На македонската банкнота од 10 денари, претставен е мозаик „Паун“ од VI век од античкиот град _____.

Од „Силите на оската“ – последна капитулира _____ на бродот _____ на 02.09.1945 год.

Никола Мартиноски, Лазар Личеноски, Борко Лазески, Ана Темкова, ... се познати македонски уметници од областа на _____ творештво, а Анастасија Низамова Мухиќ, Живко Фирфов, Тодор Скаловски, Кирил Македонски,... се познати македонски уметници од областа на _____.

Споменикот пред Бизнис центарот во центарот на Прилеп е на револуционерот на МРО _____ кој е роден во Варош во _____ год.

www.gimnet.com.mk